

Минатата седмица, во центарот на градот, скопјани имаа можност да пробаат од разновидните медови, полен, прополис и други пчелни производи, како и на забавен начин да се запознаат со пчеларството како култура на живеење.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

## ФЕСТИВАЛ НА МЕДОТ ВО СКОПЈЕ



УЧЕНИЦИТЕ ОД "11 ОКТОМВРИ" ГО ИМПРОВИЗИРАА ПАТОТ НА МЕДОТ

# ДЕГУСТАЦИЈА НА ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ПРОСЛЕДЕНА СО МНОГУ ЗАБАВА

Во организација на списанието за пчеларство "Мелитагора" и Здружението на пчелари од Македонија, минатата седмица се одржа вториот по ред "Фестивал на медот".

Четириесеттина пчелари и спонзори на апикултурата ги изложија своите производи, направени од сите пчелини производи, во рамките на Фестивалот, кој се одржа на улица "Ма-

кедонија". На манифестацијата беа презентирани иновации и новитети од апитехниката, најнова литература од апикултурата, како и разни умења во областа на пчеларството. За време на Фестивалот граѓаните можеа на штандовите да добијат информации за квалитетот и користењето на пчелните производи и да ги дегустираат производите. Изложувачите и спонзорите за време на Фестивалот на посетителите им поделија повеќе од 400 килограми мед.

Се организираа натпревари во пчеларски вештини во кои можеа да учествуваат и граѓани кои случајно се затекнале на просторот на Фестивалот. Деца од две училишта од Општина Центар изработуваа оригами, а беше организиран и првиот турнир во свиркање со уста.

Исто така, посетителите на Фестивалот се развеселија и од настапот на веселите "пчелички" и "цветови" од основното училиште "11 Октомври", кои продефилираа пред платото на Домот на АРМ. Тие изведоа неколку музички точки, а воедно го импровизираа и патот кој вредните пчели го прелетуваат од цвет на цвет собирајќи вкусен мед.



И МАЛИТЕ ДЕЦА ГО САКААТ МЕДОТ

"Фестивалот на медот" беше во организација на Општина Центар, односно од страна на градоначалничката Виолета Аларова, која истакна дека постои желба овој Фестивал да прерасне во традиција.

